

ЗОГРАФИНАТА ЈУЛИЈА СТАНКОВА - СОУЧЕСНИЧКА ВО БОГОЧОВЕЧКОТО
ДОМОСТРОЕЊЕ НА СПАСЕНИЕТО

Иконографските предели на зографината Госпоѓа Јулија Станкова го оифакаат театронот на небо-земјиот свет. Во него, Таа, подобно на борбата на Јакова со Ангелот, се фаќа во костец со следниве неколку прашања: Како се објаснува феноменот на иконописниот кааш? Каде се пределите на неговата променливост? Дали може и дали смее да се прифати ризикот од продолжувањето на делото започнато од средновековните мајстори на православната уметност? Дали сегашниот човек создаван така, што ги вкусувал плодовите на модерната уметност на XX век, може да го пренесе Преданието на Православието во нашата современост преку иконите?

Богомудрата и смрната зографина од Софија, доаѓа до еден круцијален заклучок, кој има сила да го разврзде јазолот спасен од нитките на поставените прашања. „Противиродно е, вели таа, теолошката мисла да има свој подем, а иконошиот како нејзин интегрален дел, како теологија во бои, да всетира под формата на бесконечното повторување на старите икони во вид на новеќе или помалку успешни копии.“ Токму поради тоа, блескотната сликарка Јулија Станкова ја предуваме во редот на ретките православни теолози и сликари, што се внесуваат во благословеното рало на повторно изорување на випоградот Господен обраснат во пленел. Во чинот на пробивање на патот што води до една препоредена православна уметност, која не ќе ја изгуби верноста кон животот предание на Црквата од Исток, се уриваат предрасудите пластени во вековите на робство. На тој начин се чува еден од базичните онтолошки-персоналистички принципи на живеење и творење во православната Црква - оригиналноста. Бесомнажно веруваме, дека оригиналноста и уникатноста на творење зависат, пред се, од автентичноста на духовниот живот на зографот воден во есхатолошките предели на Црквата Христова. Ја подвлекуваме и нивната зависност од длабочината на вкоренетоста на зографот во свештеното Предание на Црквата. Веќе рековме, дека Преданието не смее да биде изневерено, изменето или укинато, туку целосно примесено и исполнето, а потој и оплодено со нови прилози на идните христијански генерации. Нашата духоносна зографина знае за есхатолошката отвореност на Преданието и за органската структура на Црквата. Божествената Еклисија, од апостолите и светите отци и философи се објаснува како неинституционален, жив и несмртен, богочовечки и небоземен организам, како Тело на живиот Бог. Затоа, во духот на ранохристијашката *misteria Christi* се очекува умножување на Светодуховските ризници на Преданието со нови, оригинални и уникатни уметнички креации. Мисловниот свет на Јулија Станкова го сподлува овој став. А тоа е став на уметник кој е наш современик. Важноста на заклучокот се согледува во фактот, што таа ги вкусила најсочните плодови на уметноста на XX век. „Јас го барав место во уметноста така, што експериметираам со најmodерните средства за изразување: абстрактното сликарство, концептуалната авангарда, инсталациите. Сего тоа беше мошне интересно, но јас чувствуваам, дека пропуштам нешто, дека не сум на своето огниште. Мојот интерес кај утврдените современи уметнички форми не беше достатно голем за да направам нешто што ќе биде забележано во таа област. Усилбите молекавично

ме пренасочија, кога почнав да работам во едно рестанраторско атеље. Често ми се случуваше да држам во монте раце бугарски икони од XVIII или XIX век. За време на работството над нив бев диабоко обземена од блискиот контакт со тие предмети. Тие молчаливо ми го покажаа патот што требаше да го изодам.” Да не беше така, нејзиното прифаќање на ризикот, што произлегува од решноста да го продолжи несмртното дело на древните византиски пишувачи на икони, најблато речено, не ќе не предизвикаше. Не без учество на сета нејзина христијанска свест и совест, и не без чувство на одговорност, што произлегува од прифаќањето на ризикот, таа денеска застанува пред Бога и пред стружани во очекување на нивниот суд. Денеска зографијата Јулија Станкова смело стои пред нас за да ја посведочи богоблагословената трансмисија на духовното предание на Православието и неговото богатење со нови содржини во овој наш свет, преку иконата. Се влегува во светлата зона на мисијата на Црквата. Целта е да им се пренесе Вистината на невросветените од Вистината. Според нашата сестра во Христа Бога, Јулија, лубето, страдаат од стравот да не се направи грешка. Оттаму произлегува погрешниот заклучок, дека е подобро да не се прави никито. Како логична последица на ваквиот став се случува мртворојдена умствност осудена на неизменливост и јаловост. Иконописот што се создава во таква атмосфера, произведува очајни последици. Згора на тоа, реификацијата на иконата го продлабочува расколот меѓу умот и срцето. На иконата ѝ се придава дескоративна функција. За сметка на тоа таа го губи христолошкиот и сотиролошкиот аспект. Јулија со право се прашува дали с можно, ништотиото да го пополни пустото?! Координатите на графикот опишуваат крива линија во паѓање. Таа ги изразува реалните промени во уметноста денес. Вечерва се манифестира длабока несогласност со таквите состојби. Нејзината трсъвеноумна забелешка е, дека зографот е одговорен само за овој дел, кој во потполност зависи од него. Најголемиот дел од резултатите на ликовниот поет се непредвидливи. Сепак, тој мора докрај до го осмисли делото за кое се фаќа.

Во таа смисла, зографијата Јулија Станкова, има моќно изразена интуиција. Таа ги антиципира и ги сирка вечноите предели на иеракотворениот Град Небесен, Ерусалим. Гиосеолошкиот инструментариум предводен од умот, не го потиснува во подземјето на своето битие. Таа, нејзините икони ги пишува така, што ги равновесува творечките снергии на умот и срцето. Затоа жестоко му се противставува на чинот на дезигтрирање на човечката природа и личност. Се залага за реинтегрирање на расточниот и испустениот лик на човекот. Така, вели таа, „повторно ќе се воспостави образот Божји во човекот.” На тој начин, правилно ќе се одговори на егзистенцијалното прашање за идентитетот на личноста на човекот. На едно место Јулија ја ишоведа: „Живописот што го работам денес с резултат на големата пресобразба на мојот светоглед.” Метаморфозата на нејзината личност се случила под влијание на најсветлите стилити на православниот духоносен светоглед во бои. Со нескриена радост велија, исповеда за благословеното влијание, што врз неа го извршиле длабинските истражувања на иконописните технологии и на византискиот ликовен систем. Низ духовните простори на византискиот ликовен универзитет, маestro Јулија Станкова не престаала да патува и денес. Гораздите наставници на есхатонот во бои: Теофан Грк и преподобен Андреј Рубљов, како и останатите претставници на руските иконописни школи од XV и XVI век, приснопамјатно си ги претпоставуваа за свој совершен критериум. Со нивната систост го мери и премерува секое свое добро дело. Тие се нејзини неогрешливи мистагози во тајната на изобразувањето на светите личности и событија. „Бев внашена од длабоката философска смисла, моќта и оригиналноста на средствата за изразување

свойствени за византиските мајстори. Основните принципи на системата, обратната перспектива, изобразувањето на човечката фигура и повеќе од сè на човечкиот лик, воопшто не беа исцрпени. Тие во сèка криеја уште многу живот и потенцијали, кои ги истражував со вистинска љубов и творечка љубопитност.”

Темељјки го своето фрагилно искуство врз богонесопото искуство на светите византиски зографи, зографината Јулија Станкова се става па патот од создавање свој сопствен стил. На почетокот, не наоѓајќи аналогија за она што го работи, создава со чувство дека твори кентаурско сликарство. А тоа се случува како логична последица на симбиозата меѓу целосно световното и целосно религиозното. „Живописот, вели таа, не беше ниту целосно световен, ниту сосема религиозен.“ Тоа што го гледаме и тоа што ни е познато од порано, ни ја дава потребната храброст да одговориме ја прашањето, што Јулија одамна го беше поставила: „Дали мојот иконопис може да се стави на сидовите од некоја малечка селска црква?“ Да, драга наша Јулија! Да и Амин! Заради тоа, што во твојот иконопис стапиле во органско единство теологијата и умствената на оригинално творештиот стил, само за тебе својствен и само за тебе препознатлив. Но, ти тоа не го правиш така, што го одрекуваш Преданието. Синтезата на византискиот изразен систем со овој дел на умствената на вскот што измила и кој влијааше врз создавањето на твојата сестетика, треба да се протолкува како мок и способност на Преданието да асимилира и да преобразува сè што е ново и притоа „од овој свет.“ Новото се пропушта низ метаболизмот на богочовечкиот организам. Поминувајќи низ светодуховскиот крвоток на Телото Христово се преобразува во „нова твар“ со ново значење. Новото вино се става во нови мешини. Врз него се става печатот на Јагнето Божјо и неговото траење е вечно.

Јулија Станкова на струшката ликовна публика ѝ се претставува со циклусот „Создавање на човекот.“ Идејната, т.е. философската заднина на овој циклус е содржана во еден текст, од Јулија, напишан на француски јазик:

Dieu a créé le Monde en se divisant à deux:
Vide et Matière.
Puis, Dieu a divisé la Matière en deux:
vivante et non vivante.
A la fin, Dieu a créé l'Homme de la Matière vivante
et l'a mis au centre du Monde.
Entre l'Homme et le Monde, Dieu a laissé le Vide
où l'Homme pouvait créer son monde à lui quand il se réveille
l'Homme ne se réveillait pas. Il dormait dans le Vide,
complètement heureux à l'intérieur de son Père.
Alors Dieu a séparé de l'Homme cette partie de lui qui
pouvait désirer et de cette partie il a modelé la femme.
Et Dieu les nomme Adam et Eva.

Во овие чудесни мисли за создавањето на човекот, запишани на француски јазик, е содржан сиот динамизам на православното аскетско и антрополошко поимање на христијанскиот начин на живеење. Зографските рефлексии на текстот го илустрираат христијанскиот живот, од

православното богоблагодатно искуство разбраи, не толку како морален или духовен живот, колку како ссошфатен подвиг на вистинскиот живот даден од Бога во сите негови димензии. Во православното благодатно искуство, живиот Живот се поима и се живее во согласност со етимолошкото значење на старословенскиот збор **подвигъ**, односно, грчкиот ΑΓΩΝ. Овој подвиг, оваа аскеза, се корени во теологијата за паднатиот човек, за стариот и грешен човек, за известисниот Адам и за неговиот подвиг да се ослободи од грехот, страстите, дјаволот и смртта.

Динамизмот на православната аскетска антропологија се темсли во библиското учење за создавањето на човекот по образот и подобието на Бога. Поради тоа, во православното богоислепо предание човекот не се набљудува низ зеркалото на апостазираниот Адам, туку *sub specie Christi*. Во Него паднатиот првродител си ја пресоздава природата. Во Христа ѝ се враќа на примордијалната битијна состојба.

Во православната херменевтичка литература се афиримира дистинкцијата меѓу поимите: образ (ἡ εἰκόνα) и подобие (ἡ ὄμοιωσις). Еве што вели за тоа, Свети Василиј Велики: „Ние го поседуваме единото, т.е. образот, уште со создавањето. Второто пак, т.е. подобието, го стекнуваме со волјата. Во првиот случај иш е дадено да се родиме по образ Божји. Волјата пак, во нас твори битие подобно на Бога. Природата наша, резултатот на волјата наша го стекнува под влијание на стекнатото од самиот почеток, т.е. образот. Доколку Господ создавајќи не, не беше однапред внимателен да каже „да создадем“ и „по подобис“, и доколку не ѕе даруваше со моќ за реализација на подобието, со сопствените сили никогаш не ќе го стекнеме подобието на Бога. Но, ете, не создаде да постигнеме богоподобие со помош на Неговата сила. Со даруваната сила за богоподобие не дарува со моќта на уметици соподобни на Бога. Награда за нашиот подвиг е животот оиконување на Архетибот во човекот, без да стане неподвижна твар, аналогна на портретите изобразени од раката на сликарот. Нашето подобие нека го обожува и слави Создателот.“

Зографината Јулија Станкова со јазикот на иконописната уметност ја резимира теологијата на создавањето на човекот по образ и подобие Божјо. Полнотата на образот Божји е енергетски или благодатно остварлива во подобието Божјо. Таа одлично го илустрира ова динамично движење /аскеза/ од образот кон подобието, ова реализирање на човекот од образ во подобие Божјо. И токму оваа доктрина на библиската и патристичката теологија, иконографијата на Јулија ја сообразува со православното аскетско искуство и со православната аскетска антропологија. Ке наведеме еден фрагмент од теолошкиот опус на Свети Григориј Богослов за кој што сме уверени дека асоцира на иконографскиот циклус „Создавање на човекот“ на маестро Јулија Станкова, барем онолку колку што циклусот „Создавање на човекот“ асоцира на текстот на Свети Григориј Богослов: „Кога духовниот /ангелскиот/ свет и вештествениот /материјалиниот/ свет беа создадени и нивното взајно единство сејште не постоеше, сета мудрост и добрина на Логосот, Творецот Божји, сејште не беше се открила. Но кога човекот беше создан како мешавина /χράμψ/, смеса /μίζης/, единство /ένωσις/ на двесте природи и на двата светови, се откри знаењето за најголемата мудрост и за богатството на божествената добрина. Бидејќи Логосот како вешт Уметник, посака да создаде живо битие, составено од две природи: од видливата и од невидливата. Од тие причини телото го зеде од материјата, која веќе постоела и ѝ вдахнал логосна душа по образот Божји. Бог, човека го поставил како втор свет /χορός/ на земјава; како макрокосмос во микрокосмосот; како втор ангел; како набљудувач /επόπτης/ на видливото творење и двигател /μύστης/ на пневматичното /духовното/; како цар на се што е земја и поради што треба да управува

озгора /од Бога/; како земјен и несвесен, истовремено; како временен и невремен; како видлив и невидлив; наоѓајќи се меѓу огромното и дребното; како дух и плот; дух за благодат и плот за смирење; да се биде живоприсутен овде /историски/, по жител на друго место /есхатолошки/; да се биде оној чијо прима обожување преку обожувањето на Бога, со што се исполнува тајната негова.”

Примерот на заграфината Јулија Станкова повеќе од очебијно го потврдува фактот, дека и во сликарството, како и во поезијата, творбата е можна само тогаш, кога ќе се доведе во склад со битието што твори. Во ликовниот опус на Јулија Станкова постои хармонија меѓу доживувањата и изразот, меѓу дарбата и умешноста, меѓу знаењето и интуицијата. Надвиснати над нејзиниот ликовен универзум се соочуваме со прашањето: Каква ли е и колкава ли е нејзината духовна енергија, штом ни се случуваат иступленија при секое проаѓање чрез недетерминираните духовни простори и чрез разнообразиите, но јасно издиференцирани гносеолошки, онтолошки, етички и естетски полчиња /региони/, а притоа, ниту да се искаши, ниту да се пагрди нивната непорочност и изворност од искона? Уметноста на маестро Јулија Станкова останува неврзана за времето или за било која генерација или публика. Таа чоси литургиски /богослужбни/ белези и има сила да литургисува /богослужби/ до денот на смтата Парусија.

На прашањето за местото на личноста на човекот во уметноста, Јулија одговара ангажирано и афирмативно, наспроти модерната ликовна критика, која го одрекува така, што во замена за него нуди монструозни алтернативи. Пред се зборуваме за личноста на човекот, а потој и за мицтивиот и мецтивиот лик на руралниот и урбаниот свет и век. Се согласуваме со забелешката на маестро Јулија Станкова, дека нововековната уметност - максимално ја деперсонализира и дезинтегрира богообразната димензија на личноста на човекот. Јулија одбива да гради наемнички однос кон новопројавените синкретичко-еклектички ликовни движења. Овој некомпромислен став, на авторот му овозможува движење по *via negativa* (одречниот пат) и пренозомогнување на индивидуалната анархија хипертрофирана во постапката на модерната портретна уметност.

Персонализмот и соборноста се пагласено присути во сликарството на заграфината Јулија Станкова. Тие се ставаат во функција на одрекување на натурата на психолошкиот портрет и истовата хоризонтална хуманизација. Христоцентризмот ја определува длабоката вкоренетост на нејзината уметност во хумусот на православното иконографско и иконолошко предание. Со тоа се заобиколува стапицата од паѓање во прелеста на оттуѓувањето /алиенацијата/ на ликот човечки од ликот Божји. За толку, пашата заграфина се оттуѓила од тоталитарниот хоминизам. На тој начин, таа ја постулира теологијата за нестичната сличност на образите и тварите, на просторите, событјата и предметите, од иконите.

Сликите делуваат возвишенопо, свесечно и воздржано. Тие се смиренни, смерни и топли. Ги балансираат силите на едно искршено и иронично време на уметноста. Поседуваат теолошки-философско достоинство и почит кон свестов, два елементи грижливо негувани во православната иконографска постапка.

Сликарството на Јулија Станкова претставува сликарство на духовен препород. Тоа ни треба токму денес, кога стапавме максимално свесни за долготрајниот, систематски и намерно смислен процес на оттуѓување од всковната византиско-словенска духовност. Од нејзиното успешно интегрирање во современите европски движења ќе зависи напиот опстанок.